

Упатства за фармацевти кои го препорачуваат Езинеле како итна контрацепција

Езинеле (содржи 1,5 mg левоноргестрел) е итно контрацептивно средство кое може да се користи за да се спречи несакана бременост по незаштитен сексуален однос или неуспешна контрацепција.

Езинеле може да се користи во секое време од менструалниот циклус, освен ако менструалното крварење е задоцнето.

По употребата на итна контрацепција се препорачува да се користат некои локални механички методи на контрацепција (на пример, кондом, дијафрагма, спермицид, цервикално капаче) сè додека не започне следната менструација. Употребата на Езинеле не контраиндицира продолжување на редовната хормонална контрацепција.

Следната листа на прашања е дизајнирана да Ве поддржи при утврдување дали Езинеле е соодветен избор на итна контрацепција за индивидуален пациент по незаштитен сексуален однос или по неуспешна контрацепција. Се препорачува оваа контролна листа да се користи заедно со информациите од Збирниот извештај за особините на лекот Езинеле.

Прашање 1: Дали имате над 16 години?

Езинеле е индициран за употреба кај возрасни и адолосценти > 16 години, во рок од 72 часа по незаштитен сексуален однос или по неуспех на користениот метод на контрацепција. Езинеле не се препорачува за употреба кај млади жени под 16 години без медицински надзор.

Прашање 2: Дали Езинеле е за Ваша лична употреба?,

Езинеле е индициран за употреба само од страна на жени над 16 години.

Прашање 3: Дали сте имале незаштитен секс во последните 72 часа (3 дена)?

Доколку одговорот е „Не“, упатете те ја пациентката на лекар.

Левоноргестрел спречува околу 84% од очекуваната бременост кога се зема во рок од 72 часа по сексуален однос без заштита. Тоа нема да спречи бременост секој пат и е поефикасно ако се земе што е можно побрзо по незаштитен секс. Подобро е да се зема во рок од 12 часа отколку да се одложува со примената до третиот ден.

Прашање 4. Дали сте имале незаштитен секс и претходно во овој циклус?

Итна контрацепција не спречува бременост во сите случаи. Ако постои несигурност во врска со времето на незаштитен однос или ако жената имала незаштитен однос пред повеќе од 72 часа претходно во истиот менструален циклус, може да се случило зачнување. Третманот со Езинеле по вториот чин на полов однос, може да биде неефикасен во спречувањето на бременоста.

Прашање 5. Дали последниот менструален период Ви доцнеше и дали беше понеобемен / пократок или невообичаен на кој било начин?

Итната контрацепција не спречува бременост во секој случај. Ако менструалните периоди доцнат повеќе од 5 дена или се појави абнормално крварење на очекуваниот датум на менструалниот период или постои сомневање за бременост од која било друга причина, бременоста треба да се исклучи.

Прашање 6. Дали веќе сте користеле Езинеле (или друга итна контрацепција) од последен менструален период?

Итната контрацепција метода која треба да се применува само повремено. Не треба да се користи во замена на редовен метод на контрацепција. Повторена употреба во рамките на ист менструален циклус не е препорачлива поради можноста за нарушување на циклусот.

Езинеле не е ефикасен како конвенционален редовен метод на контрацепција и е погоден само како итна мерка. Жените кои ја повторуваат терапијата со метода на итна контрацепција, треба да се советуваат да размислат за долгорочни методи на контрацепција.

Прашање 7: Дали во моментов земате други лекови, вклучително и хербални лекови (на пример, кантарион)

Метаболизмот на левоноргестрел се засилува со истовремена употреба на лекови кои се индуктори на ензимите на црниот дроб. Листата на лековите за кои постои сомневање дека имаат капацитет да ја намалат ефикасноста на левоноргестрел, вклучува: барбитурати (вклучително примидон), фенитоин, карбамазепин, хербални лекови кои содржат Hypericum perforatum (кантарион), рифампицин, ритонавир, рифабутин, гризофулвин и ефавиренц.

Лековите што содржат левоноргестрел може да го зголемат ризикот од токсичност на циклоспорин поради можна инхибиција на метаболизмот на циклоспорин.

Прашање 8: Дали страдате од болест на дебелото црево (на пример, Кронова болест) или проблеми со црниот дроб?

Тешки синдроми на малапсорција, како што е Кронова болест, може да ја нарушат ефикасноста на Езинеле.

Езинеле не се препорачува кај пациенти со тешко заболување на црниот дроб.



Прашање 9: Дали некогаш сте имале алергија на левоноргестрел или на која било од другите состојки во Езинеле?

Езинеле е контраиндициран доколку пациентот има пречувствителност на активната супстанција или на која било од помошните состојки.

Таблетите Езинеле содржат лактоза. Пациенти со ретки наследни проблеми со нетolerанција на галактоза, недостаток на Lapp лактаза или малапсорпција на глукоза-галактоза не треба да го земаат овој лек.



При Агенцијата за лекови и медицински средства може да се подаде испитување на лекот по методите на Агенцијата за лекови и медицински средства и Методиј Бр. 54 (документ 1) или по електронски пат на адреса <http://kremed.gov.mk/>.
За повеќе информации, погледнете се на вебсайтот на Агенцијата (GmPC).